

Влада на Република Северна Македонија

Врз основа на член 27-6 став 6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 5 март 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на категорија на угостителски објект

1. Со оваа решение се утврдува дека угостителскиот објект **хотел Монако** со седиште на ул. 507 бр.8 - Скопје, ги исполнува условите за хотел од четврта категорија со две (2) ѕвезди супериор, со период на важност од три години сметано од денот на влегувањето во сила на ова решение.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.


3. Ова решение заедно со Извештајот за извршена категоризација на угостителскиот објект се објавуваат на веб страната на Владата на Република Северна Македонија.

Образложение

ДТУ МАКРО УНИОН ДООЕЛ Скопје со седиште на ул.507 бр.8 Скопје поднесе Барање бр.УП1 13-757 од 9.11.2018 година за утврдување на потребните услови на угостителскиот објект **хотел Монако** со седиште, на ул.507 бр.8 - Скопје за хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди.

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување, постапувајќи по Барањето изврши увид на предметниот објект при што со Извештај бр.УП1 13-757 од 24.01.2019 година констатира дека истиот ги исполнува условите за хотел од четврта категорија со две ѕвезди пропишани со Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност - Прилог 1 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/13).

Врз основа на член 27-6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија,



Влада на Република Северна Македонија

на предлог на Комисијата за категоризација на угостителски објекти донесува Решение за утврдување на категорија на угостителски објект.
Согласно член 27-б од Законот за угостителската дејност, решението за утврдување на категорија на угостителскиот објект се издава со важност од три години.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред надлежниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр.45-1420/1
5 март 2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛНА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ

за извршена категоризација на угостителскиот објект за сместување, со предлог за
определена категорија на угостителскиот објект за сместување
Бр. УПТ 13/357 од 24 / 01 / 2019 година

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување,
постапуваќи по барање бр. УПТ 13/357 од 09.11.2018 година, поднесено од
МАКРО УНИОН ДООЕЛ, со адреса 507 бр. 8 КАРПОШ во
СКОПЈЕ за утврдување и исполнување услови за категоризација во
угостителски објект ХОТЕЛ МОНАКО (вид на угостителски објект)
ХОТЕЛ со предлог категорија од угостителот од ТИИ (S) ЗБЕСЛИ.
изврши увид на предметниот објект при што го утврди следното:

СОГЛАСНО ПРАВИЛНИКОТ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА
НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ (ХОТЕЛИ). КОМИСИЈАТА
ИЗВРШИ УВИД ВО УГОСТИТЕЛСКИОТ ОБЈЕКТ ХОТЕЛ
МОНАКО НА УЛ. "507 бр. 8" КАРПОШ ВО СКОПЈЕ.
КОМИСИЈАТА КОНСТАТИРА ДЕКА ИСТОТ ГИ
ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ ЗА ХОТЕЛ ОД ПЕТАТА
КАТЕГОРИЈА СО 2 (две) ЗБЕСЛИ. Сугисер.

Во врска со утврдената фактичка состојба присутното лице ги имаше следните забелешки:

Од наведеното се констатира дека објектот
условите за бараната категорија
Записникот е прочитан на присутните
Странки и забелешки:

<input checked="" type="checkbox"/> ГИ	<input type="checkbox"/> НЕ ГИ
ИСПОЛНУВА	ИСПОЛНУВА
<input type="checkbox"/> ИМА	<input checked="" type="checkbox"/> НЕМА

Учесници во увидот име и презиме предложена категорија потпис

Од Комисијата:

1. Dejan Jegera
2. Ismet Sadik
3. Звездан Мустаховски
4. Гунџа Сали
5. Звездан Мустаховски
6. Ивана Мустаховски
7. Снежана Урошевиќ
8. Душко Мустаховски
9. Звездан Мустаховски
10. Звездан Мустаховски
11. Момо Адеми
12. Момо Адеми
13. Ахмед Сефериќ

Од Барателот:

1. Звездан Мустаховски

Врз основа на член 27-6 став 3 од Законот за угостителската дејност, решавајќи по барањето бр. УП 13-757 од 03.11.2019 година, Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување донесе

ПРЕДЛОГ ЗА КАТЕГОРИЈА
на угостителскиот објект за сместување

1. Се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ МОЖАКО со седиште на адреса ул. 507 бр 8 во Скопје ги исполнува условите согласно Правилникот за категоризација на угостителски објекти за ХОТЕЛ од Четири категорија со 2 (две) ѕвезди. Среден.

2. Составен дел од Извештајот е фотографски документиран материјал кој се користи како доказ за исполнување на условите и стандардите според кој се врши категоризација на угостителскиот објект.

3. Образложение од член од комисијата кој не се согласува со предложената категорија.

24.01.2019

Датум и место



Комисија за категоризација
Претседател